



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 9 октомври 1978
Скопје
Број 35 Год. XXXIV

Претплатата за 1978 година изнесува 400 динари. Овој број чини 6 дин. Жиро сметка 40100-603-12496

445.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за задолжување на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година.

Број 06-2190
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.
Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Заради реализација на Програмата за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа во СР Македонија за периодот 1976—1980 година, за изградба на делницата Гевгелија — југословенско-грчка граница од Автопатот „Братство-единство“, Социјалистичка Република Македонија се задолжува со кредит кај Европската инвестициона банка — Луксембург во износ од 4.000.000 САД долари, со рок на враќање од 15 години, вклучувајќи 3 години грејс период и каматна стапка од 8 насто годишно.

Средствата од кредитот ќе се користат преку Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата — Скопје.

Член 2

Кредитот од член 1 на овој закон ќе се отплаќува од средствата на Републиката наменети за изградба, реконструкција и одржување на патиштата во СР Македонија.

Член 3

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, со Европската инвестициона банка да го потпише договорот за кредит од член 1 на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

446.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 септември 1978 година.

Број 06-2191
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТАПКИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД И ЗА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

Член 1

Во Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75 и 44/77), по член 3-а, се додава нов член 3-б, кој гласи:

„Се ослободуваат од обврска за плаќање на данок на доход од 1 јули до 31 декември 1978 година основните организации на здружениот труд од:

— земјоделското производство; преработката и конзервирањето на овошје и зеленчук; производството на руди на обоени метали и производството на обоени метали — во висина од 100 отсто;

— производството на текстилна преѓа и ткаенини; производството на готови текстилни производи; производството на кожа и крзно; производството на кожни обувки и галантерија и преработката на каучук — во висина од 50 отсто од пресметаниот данок на доход.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

447.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „СТРЕЖЕВО“

Се прогласува Законот за обврските на Социјалистичка Република Македонија во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година.

Број 06-2192
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБВРСКИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ИЗГРАДБАТА НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ СИСТЕМ „СТРЕЖЕВО“

Член 1

Социјалистичка Република Македонија ги презема финансиските и други обврски во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“ утврдени со Договорот за обврските на СР Македонија во врска со Македонскиот проект „Стрежево“, склучен со Меѓународната банка за обновување и развој Вашингтон — САД на 23 август 1978 година.

За обврските што Социјалистичка Република Македонија ги презема со Договорот од член 1 на овој закон, а се однесуваат на работите што треба да ги извршува „Водостопанство“, претпријатие за стопанисување со вода — Скопје, ООЗТ „Пелагонија“ — Битола и Општината Битола, ќе се склучи договор помеѓу Социјалистичка Република Македонија и Општината Битола.

Договорот, во име на Социјалистичка Република Македонија ќе го потпише републичкиот секретар за финансии.

Член 3

За извршувањето на овој закон ќе се грижат Републичкиот комитет за водостопанство и Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 4

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

448.

Врз основа на член 3 од Законот за изменување на Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 18 септември 1978 година, го утврди пречистениот текст на Законот за републичките даноци на граѓаните.

Пречистениот текст на Законот за републичките даноци на граѓаните ги опфаќа Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72) и Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 45/73, 9/74, 48/74, 46/75, 4/77, 44/77 и 9/78), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-2208
18 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Душко Шурбановски, с. р.

ЗАКОН

ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ (пречистен текст)

Член 1

Социјалистичка Република Македонија ги воведува следниве републички даноци:

1. данок од личен доход на работниците;
2. данок од личен доход од земјоделска дејност;
3. данок од вкупниот приход на граѓаните.

Член 2

Републичкиот данок од личен доход на работниците се плаќа:

- на примањата од работен однос на уживателите на пензија, кои врз основа на таквата работа немаат својство на осигуреник по стапка од 19,4% и
- на примањата за работа подолга од полното работно време по стапка од 50%.

Член 3

Републичкиот данок од земјоделска дејност што се обложува според катастарскиот приход, се плаќа по следниве стапки:

1. За обврзниците на кои земјоделската дејност им е единствено занимање:
 - во ридско-планинските и пограничните подрачја — 1% и
 - за обврзниците од другите подрачја — 2%.
2. За обврзниците на кои земјоделската дејност не им е единствено занимање — 11%.

Републичкиот данок од земјоделска дејност што се обложува според стварниот доход, се плаќа за:

- обврзниците на кои земјоделската дејност им е единствено занимање по стапка од 1,5% и
- обврзниците на кои земјоделската дејност не им е единствено занимање по стапка од 9%.

Член 4

Републичкиот данок на вкупниот приход на граѓаните од редовните лични доходи по основ на единствено занимање (лични доходи од редовно работно место, самостојно вршење на земјоделска, стопанска и професионална дејност или авторски права) се плаќа по следните стапки:

Ако основницата на данокот изнесува	Се плаќа данок (износ и стапка)	На основницата над
5.000	5.000	1%
10.000	10.000	1,5%
15.000	15.000	2%
20.000	20.000	2,5%
25.000	25.000	3%
30.000	30.000	3,5%
35.000	35.000	4%
40.000	40.000	4,5%
50.000	50.000	5%
60.000	60.000	5,5%
70.000	70.000	6%
80.000	80.000	7%
100.000	100.000	8%
120.000	120.000	10%

120.000	140.000	7.050 +	15%	120.000
140.000	160.000	10.050 +	25%	140.000
160.000	180.000	15.050 +	40%	160.000
180.000	200.000	23.050 +	55%	180.000
над	200.000	34.050 +	75%	200.000

Обврзниците на данокот на вкупниот приход на граѓаните кои, покрај редовните лични доходи од став 1 на овој член, оствариле дополнителни приходи од други извори што подлежат на плаќање на данок по основ на вкупниот приход на граѓаните освен од авторски права, плаќаат зголемен данок кој е сразмерен на процентот на учеството на дополнителните приходи во вкупните приходи остварени во текот на годината.

Процентот за зголемување на данокот се утврдува во цели броеви со заокружување на децималите и тоа: децималот до 0,50 се брише, а децималот над 0,50 се заокружува на повисок процент.

Член 5

Од приходите на републичкиот данок од личен доход од земјоделска дејност од член 3 став 1 точка 2 на овој закон, 30% се отстапуваат на општината на чие подрачје се остваруваат.

Член 6

Приходот од данокот од вкупниот приход на граѓаните ѝ се отстапува во целост на општината на чие подрачје се остварува.

Член 7

Со денот 30. XII 1972 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за републичките даноци на граѓаните, престанува да важи Законот за републичките придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 2/69, 32/70, 12/71, 40/72 и 42/72 година).

449.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“, број 13/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 18 септември 1978 година го утврди пречистениот текст на Законот за данокот на промет на недвижности и права.

Пречистениот текст на Законот за данокот на промет на недвижности и права ги опфаќа Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“, број 25/72) и Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“, број 47/75, 27/77 и 13/78), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 09-2209

18 септември 1978 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната
комисија,
Душко Шурбановски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА (пречистен текст)

Член 1

На прометот на недвижности и права се плаќа данок на промет на недвижности и права.

Данокот на промет на недвижности и права го воведува општината.

Член 2

Како промет на недвижности и права во смисла на овој закон се подразбира преносот со надоместок и тоа на: правото на сопственост на недвиж-

ности, правото на патенти (лиценци), правото на плодуживање, правото на стварна службеност, правото на рента, правото на модели и жигови, правото на надградување, правото на доградување, правото на заедничка градба и правото на користење на недвижности и други права во општествена сопственост.

Како промет на недвижности и права се смета и замената на една недвижност или право за друга недвижност или право.

Член 3

Данок на промет на недвижности и права не се плаќа:

1) кога меѓу општествено-политичките заедници односно нивните органи, организациите на здружениот труд и другите општествено-правни лица со надоместок се врши пренос на правото на користење на недвижност или други права што се во општествена сопственост;

2) кога граѓаните или граѓанските правни лица продаваат земјиште на општествено-политички заедници, земјоделски задруги или организации на здружениот труд што се занимаваат со земјоделска или шумарска дејност, односно со производство на семе и садници;

3) кога се врши замена на стан, односно семејна станбена зграда меѓу граѓани во кои тие живеат со своите потесни семејства, кога се врши замена на деловни простории меѓу граѓаните во кои тие вршат самостојни дејности со личен труд и кога се врши замена на земјиште меѓу граѓани на кои земјоделството им е главно занимање. Ако едно од лицата — учесници во замената прима разлика меѓу дадената и примената недвижност, односно ако постои разлика во прометната вредност, должно е да плати данок на промет на недвижности и права на таа разлика;

4) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува во општествена сопственост поради намиривање на обврските спрема општествената заедница (со наплата на данок и друго);

5) кога организацијата на здружениот труд што се занимава со производство на станови врши продажба на уште ненаселена новоизградена станбена зграда, односно стан — како посебен дел од зграда;

6) кога се врши продажба на населена станбена зграда или стан — како посебен дел од зграда — од општествена сопственост на граѓани или граѓанско-правни лица;

7) кога правото на сопственост на недвижности се пренесува на странско претставништво, под услов на реципроцитет;

8) на надоместок што сопственикот го добил за недвижност што е експроприрана врз основа на Законот за експропријација;

9) на надоместок што сопственикот го добил за градежно земјиште што е поопштествено врз основа на Законот за национализација на наемните згради и градежното земјиште или што станало општествена сопственост врз основа на Законот за определување на градежното земјиште во градските и населбите од градски карактер;

10) кога недвижност во општествена сопственост се заменува за недвижност во сопственост на општествено-политичка и друга општествена организација, граѓанин или граѓанско-правно лице;

11) кога организација на здружениот труд што се занимава со земјоделска или шумарска дејност или со производство на семе и садници продава недвижност во општествена сопственост поради купување на други недвижности, со цел за арондација на земјиште, односно изградба на згради на друго место што е pogodно за вршење на таа дејност;

12) кога општината откупува недвижност за ради спроведување на регулациони и урбанистички планови на градско подрачје и

13) кога поранешниот сопственик од точка 8 на овој член во рок од 1 година од денот од кога го

примил надоместокот, купи друга недвижност и тоа до износот на надоместокот за експроприраната недвижност.

Член 4

Од данокот на промет на недвижности и права се ослободува даночниот обврзник, преку враќање на платениот данок, во случај кога средствата добиени од продажба на стан, односно станбена зграда во која живее или не живее поради тоа што друго лице е носител на станарско право, во рок од две години ги вложи за купување на новоизграден стан, односно за изградба на нов стан или семејна станбена зграда, а за решавање на станбеното прашање на неговото домаќинство.

Ослободувањето од став 1 на овој член се дава по писмено барање на даночниот обврзник за враќање на платениот данок.

Барањето за враќање на данок се документира со соодветни докази (договор за купување на стан, градежна дозвола и сл.).

Враќањето на данокот го врши органот за приходи на општината кој извршил облог на данокот, согласно со одредбите на ставовите 2, 3 и 4 од член 28 на овој закон.

Доколку даночниот обврзник ги исполнува условите за даночното ослободување од став 1 на овој член, односно ги обезбеди доказите од став 3 на овој член во моментот на настанувањето на даночната обврска, облогот на данокот нема да се изврши.

Член 5

Даночен обврзник на данокот на промет на недвижности и права е продавачот на недвижноста, односно правото.

Ако една недвижност, односно право се заменува за друга недвижност и право, даночен обврзник е секој учесник во замената и тоа за данокот на недвижности, односно правото што тој го дава во замена.

Ако се пренесува идеален дел од сопственост на недвижност, односно идеален дел од право, како даночен обврзник се смета секој сопственик посебно.

Ако се пренесува право на сопственост на недвижност, односно друго право, со обврска за доживотно издржување на давачот од страна на примачот на недвижноста, односно правото, како даночен обврзник се смета примачот на недвижноста или правото, односно неговите наследници.

Ако давачот на издржувањето е наследник од прв наследен ред во однос на примачот на издржувањето, данок не се плаќа на вредноста на недвижноста или правата што би ги наследил по законот и без давање на доживотно издржување.

Член 6

Даночна основица на данокот на промет на недвижности и права е продажната цена или договорената вредност на надоместокот, односно прометната вредност на недвижноста или правото во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Ако една недвижност, односно право се заменува за друга недвижност или право, даночната основица се утврдува посебно за секој учесник во замената и тоа според продажната цена на недвижноста и правото што тој го дава во замена.

Член 7

Под прометна вредност се подразбира цената на недвижноста, односно правото што може да се постигне во слободниот промет во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Член 8

Како продажна цена на плодуюживање се подразбира вредноста утврдена според прописите за данокот на наследство и подарок.

Член 9

Даночната основица на данокот на промет на недвижности и права ја утврдува органот за приходи на општината.

Ако органот за приходи оцени дека продажната цена, односно договорената вредност не одговара на прометната вредност, прометната вредност на недвижноста или правото ја утврдува одделна комисија.

Комисијата од став 2 на овој член ја формира собранието на општината на седница.

Сопствениците, односно корисниците и плодуюживателите на недвижностите се должни да овозможат пристап на земјиштето и објектите на овластените лица за утврдување на прометната вредност на недвижноста, односно правото.

Член 10

Ако според договорот за купопродажба на недвижност или право купувач, односно продавач е државен орган, организација на здружениот труд или друга организација, како даночна основица се смета договорената продажна цена.

Член 11

Ако за даночна основица се зема договорената продажна цена, на таа цена ѝ се додава и вредноста на сите обврски (даноци, долгови, чинење и друго) што ги презема купувачот, како и вредноста на сите оптоварувања со кои му се ограничува правото на полно користење на купената недвижност, односно право.

При пренесувањето на правото на сопственост на недвижност, односно други права со обврска за доживотно издржување, како даночна основица се зема прометната вредност на недвижноста, односно правото без оглед на вредноста на издржувањето.

Член 12

Кога сосопственици пренесуваат идеални делови на сопственост од недвижности, односно идеални делови на право, на еден или повеќе купувачи, за даночна основица се зема вкупната вредност на недвижноста, односно правото, а данокот за секој сосопственик се определува сразмерно на идеалните делови.

Член 13

Стапките на данокот на промет на недвижности се прогресивни и се определуваат зависно од цената на м² површина на земјиште, односно на изграден објект, а за правата — продажната цена, односно прометната вредност.

Стапките за градежно и земјоделско земјиште можат да бидат различни.

Стапките на данокот на промет на недвижности и права за земјиште со изграден градежен објект се определуваат одделно за земјиштето, а одделно за градежниот објект.

Данокот на промет на недвижности и права по повисока стапка не може да биде поголем од данокот според најблиската пониска стапка, применета на највисоката основица што ѝ одговара на таа стапка, зголемена за разликата меѓу стварната основица и највисоката основица на која се применува непосредно пониската стапка.

Член 14

Општините ги усогласуваат стапките на данокот на промет на недвижности и права со склучување на меѓуопштински договор.

Иницијатива за меѓуопштинско договарање покренуваат собранијата на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 15

За недвижноста, односно правото што се продава пред истекот на 5 години од денот на купувањето, односно од изградувањето на градежниот објект во положба во која се наоѓа на денот на купопродажбата, стапката на данокот се зголемува за 50% во однос на стапката што би се применувала во моментот на настанувањето на обврската.

По исклучок од став 1 на овој член, продавачот не плаќа данок по зголемена стапка во случаи

кога продажбата на недвижноста, односно правото се врши поради тешка болест, селидба надвор од подрачјето на општината и поради смрт на член од домаќинството.

Член 16

Даночната обврска настанува во моментот на склучувањето на договорот за продажба, замена на недвижноста или правото, односно во моментот на стапувањето во владение на недвижноста.

По исклучок од став 1 на овој член, доколку за пренос на правото на сопственост на недвижноста, односно за пренос на другите права е потребно одобрение или друг правен акт од државен орган, даночната обврска настанува во моментот кога на даночниот обврзник му е соопштено одобрението или правниот акт од тој орган, иако пред тоа е склучен договор.

Ако пренесувањето на правото на сопственост или друго право се врши врз основа на одлука на управен орган или суд, даночната обврска настанува во моментот на правосилноста на одлуката.

Член 17

Ако пренесувањето на правото на сопственост е извршено врз основа на договор за доживотно издржување, даночната обврска настанува во моментот на смртта на примателот на издршката.

Член 18

Даночниот обврзник е должен да го пријави настанувањето на даночната обврска кај органот за приходи на општината во рок од 15 дена од денот на настанувањето на обврската.

Со пријавата, даночниот обврзник е должен да го поднесе и договорот за купопродажба, односно за замена на недвижност и право. Ако преносот на недвижноста, односно правото се врши со други правни работи, обврзникот го поднесува актот врз основа на кој се врши преносот.

Обврзникот на данокот е должен на органот за приходи на општината да му достави и други податоци што се потребни за обложување со данокот.

Член 19

Ако даночниот обврзник не ја пријави даночната обврска во определениот рок, даночната обврска настанува на денот на пријавувањето, односно на денот на откривањето на даночната обврска.

Даночниот обврзник кој настанувањето на даночната обврска не го пријавил навремено, ќе плати на име зголемен данок 20 отсто од обложениот износ на данокот.

Член 20

Без доказ за платен данок на промет на недвижности и права, како и за други даноци со кои продавачот и купувачот се задолжени, а стасале за наплата, не може да се изврши заверка на потписот на договорот за пренос на правото на сопственост на недвижноста и правото, односно не може да се изврши прокнижување или упис на преносот на правото на сопственост и на друго право на недвижност, во катастарските и други јавни книги врз основа на договорот за пренос на правото на сопственост, судска пресуда, порамнување на странките, или со друг правен акт.

Примерок од заверениот договор или друг акт (пресуда, порамнување и слично) за пренос на правото на сопственост на недвижност, односно право или замена на недвижност и право, судот ќе му достави на органот за приходи на општината на чие подрачје се наоѓа недвижноста, во рок од 30 дена од денот на заверувањето на договорот, односно на донесувањето на други писмени акти.

Член 21

Обложувањето со данок на промет на недвижности и права го врши органот за приходи на општината.

Органот за приходи на општината е должен во рок од 30 дена од денот на приемот на пријавата да му достави на даночниот обврзник решение за обложување со данок.

Ако даночниот обврзник не го пријави настанувањето на даночната обврска во рокот определен со член 18 став 1 од овој закон, или воопшто не го пријави, даночната основица се утврдува според прометната вредност на недвижноста, односно правото во моментот на пријавувањето, односно откривањето, а обложувањето се врши според стапките што се применуваат во моментот на откривањето.

Член 22

Данокот на промет на недвижности и права се плаќа според местото каде што се наоѓа недвижноста.

Данокот на промет на другите права се плаќа според местото каде што е извршен преносот на правото.

Член 23

Даночниот обврзник е должен во рок од 30 дена од денот на добивањето на решението за облог со данок на недвижности и права да го плати обложениот данок.

На износите на данокот што не ќе бидат платени во определениот рок се плаќа камата од 12 отсто.

Член 24

Во поглед на наплатата, присилната наплата, пресметувањето на каматата, застареноста, жалбената постапка и книжењето на данокот се применуваат одредбите од Законот за даноците на граѓаните, доколку со овој закон поинаку не е определено.

Член 25

При пренесувањето на права со надоместок од граѓани или граѓански правни лица на општествено-политичката заедница, државен орган, организација на здружениот труд или друга организација, кои не се впишуваат во јавните книги, надоместокот нема да се исплати, доколку претходно не биде обложен данок на недвижности и права.

Обложениот данок од став 1 на овој член исплатителот го запира и го уплатува кај Службата на општественото книговодство истовремено со подигањето на готовината за исплата на надоместокот.

Член 26

Во постапката за обнова, правосилното решение за данок на промет на недвижности и права може да се измени во рок од 5 години по неговата правосилност, ако дополнително се дознаат факти или докази што не биле познати во времето на облогот со данок.

Ако против решението за облог со данок на промет на недвижности и права била изјавена жалба, обновата на постапката ја одобрува органот што решавал по жалбата.

Измена на решението за облог со данок на недвижности и права во постапката за обнова, го врши органот што го донел решението во прв степен.

Член 27

Правосилно решение за облог со данок на промет на недвижности и права може да се измени и по службена должност во рок од 3 години по правосилноста на решението, доколку се утврди дека прописите се неправилно применети во корист или на штета на даночниот обврзник или се утврдат пресметковни грешки.

Член 28

Доколку договорот за пренос на недвижности, односно правото биде раскинат по волја на странките пред да биде извршен пренос на сопственоста на купувачот или ако договорот со судска одлука биде поништен по извршениот пренос, даночниот обврзник има право на враќање на платениот данок.

Враќањето на данокот се врши на товар на сметката на која се врши уплата на данокот на промет на недвижности и права. Ако на сметката на данокот на промет на недвижности и права нема или недоволно има средства, враќањето се врши на товар на средствата на буџетот на општината, односно корисникот на приходите од данокот на промет на недвижности и права.

Решението за враќање на платениот данок го донесува органот за приходи на општината по барање од даночниот обврзник, односно другото лице, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Решението за враќање им се доставува на подносителот на барањето и на Службата на општествено книговодство со налог за готовинска исплата, односно вирмански налог, ако враќањето се врши на општествено правно лице.

Член 29

За наплата на данокот на промет на недвижности и права купувачот на недвижноста, односно правото солидарно гарантира со продавачот.

За наплата на данокот на промет на недвижности и права, што се плаќа по пат на запирање (член 25) гарантира исплатителот.

Член 30

Организација на здружениот труд и друго општествено правно лице ќе се казни за даночен прекршок со парична казна од 5.000 до 50.000 динари:

1. ако не го пријави настанувањето на даночната обврска во одредениот рок или не поднесе, односно не достави потребни податоци за обложување со данокот (член 18);

2. ако не овозможи пристап на земјиштето и објектите на овластените лица за утврдување на прометната вредност на недвижноста, односно правото (член 9 став 4);

3. ако при исплатата на надоместокот за купени права не го запре и уплати данокот на промет на недвижности и права (член 25 став 2).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 1.000 до 5.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружениот труд и друго општествено правно лице.

Член 31

Со парична казна од 2.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок од член 30 став 1 точките 1 и 2 од овој закон, даночниот обврзник — граѓанинот и граѓанското правно лице.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во граѓанското правно лице со парична казна од 1.000 до 5.000 динари.

Член 32

Одговорното лице во органот за приходи на општината ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 3.000 динари ако:

1) не донесе решение за обложување со данок во определениот рок;

2) не ја достави жалбата со сите документи до надлежниот второстепен орган во определениот рок и

3) ако не донесе решение за враќање на данокот во определениот рок (член 28 став 3).

Член 33

Одговорното лице во судот и катастарот ќе се казни за прекршок со парична казна од 500 до 3.000 динари ако:

1. на органот за приходи на општината не му го достави договорот за пренос на правото на сопственост, односно другите правни акти во определениот рок и

2. изврши заверување на потписите на договорот, односно впишување на правото на сопственост на недвижностите и правата спротивно на одредбите од овој закон.

Член 34

Прекршочната постапка за даночните прекршоци, поради повреда на одредбите на овој закон, ја води и решение за прекршок донесува органот за приходи на општината според Законот за прекршоците.

За прекршоците од член 32 од овој закон постапката ја води и решение за прекршок донесува Републичкиот секретаријат за финансии.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

На прометот на недвижности и права за кој даночната обврска настанала до денот на влегувањето во сила на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“ број 25/72 година), се применуваат прописите за данокот на промет на недвижности и права кои важеле во моментот на настанувањето на даночната обврска.

Член 36

Со денот 1 август 1972 година, како ден на влегување во сила на Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“ број 25/72), престанува да важи Законот за данокот на промет на недвижности и права („Службен весник на СРМ“ број 36 и 39/68).

450.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Економски институт — Скопје што го усвоија и донесоа работниците во Основната организација Економски институт — Скопје на референдумот одржан на ден 30. XII 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2202

27 септември 1978 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот
труд,
Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател
на Собранието на
СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

451.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на ООЗТ Институт за национална историја — Скопје што на седницата на Соборот на работниците од 23. VI. 1978 година беше едногласно усвоен.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2207
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

452.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за филмот („Службен весник на СРМ“ број 44/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОМЕТ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „МАКЕДОНИЈА-ФИЛМ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Работната организација за промет, производство и прикажување на филмови „Македонија-филм“ — Скопје, што го донесоа работниците по предлог на Работничкиот совет на референдумот одржан на ден 27. XII 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2203
28 септември 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

453.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 33 од Законот за радиодифузијата („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување во Работна организација Радио-телевизија — Скопје, што работниците во основните организации на здружениот труд: Радио-Скопје, на референдумот одржан на ден 29. XII 1977 година; Телевизија — Скопје, на референдумот одржан на ден 27. XII 1977 година и Предаватели и врски на референдумот, одржан на ден 29. XII 1977 година, по предлог на Работничкиот совет на Радио-телевизија — Скопје одлучија да ја усвојат и склучат.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2204
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

454.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје што го донесоа работниците на Педагошката академија „Климент Охридски“ во Скопје на референдумот одржан на ден 29. VI 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2205
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

455.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 15 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор одржани на 27 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Економски факултет — Скопје, што го донесоа работниците на Основната организација на здружениот труд Економски факултет — Скопје на референдумот одржан на ден 28. III 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 06-2206
27 септември 1978 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лактова, с. р.

456.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 29 септември 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Кирил Петар Здравковски, од Скопје
2. Живко Петре Кочевски, од с. Лабуниште
3. Љубомир Петре Блажевски, од с. Инчигово
4. Јордан Крстов Николов, од с. Бунеш

II

Од неиздржаниот дел од казната се простат 6 месеци на:

1. Зоран Славчо Косев, од Струмица

III

Изречената казна се намали за 6 месеци на:

1. Назиф Даут Салиовски, од Скопје

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Димитар Вожинов Тилев, од Струмица
2. Алија Али Смаили, од Сараево
3. Трајко Ангел Качаков, од Прилеп
4. Мануил Димитар Мишовски, од с. Сарај

5. Бранко Никола Гинчевски, од Скопје
6. Василис Димитрис Парлапанис, од Солун
7. Ванчо Тоде Коцев, од с. Кесковица

V

Неиздржаниот дел од казната се намали за 9 месеци на:

1. Ацо Манаско Стојмиров, од с. Видовиште

VI

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Ангел Величко Јанковски, од с. Герман
2. Тихомир Иван Петровски, од Скопје
3. Киро Петко Цветковиќ, од с. Тремник
4. Сеади Демир Демири, од Тетово

VII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 месеци на:

1. Благоја Крале Змејковски, од с. Лупште

VIII

Изречената казна затвор во траење од три месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Зулфи Ниџа Муџаити, од с. Врановце

IX

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Јане Мире Трајков, од Свети Николе
2. Никола Варв Наумовски, од Гостивар

X

Неиздржаниот дел од казната се замени со условна осуда со тоа што неиздржаниот дел нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Благој Димче Ефтимовски, од Битола
2. Мендо Александар Костадиновски, од Битола
3. Диско Александар Трајковски, од Скопје

XI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Верка Миленковска, од Скопје

XII

Неиздржаниот дел од казната се замени со условна осуда со тоа што неиздржаниот дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Томе Душан Чапкуновски, од Белград

XIII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-463
29 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смиленски, с. р.

457.

Врз основа на член 18 од Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73, 11/74, 15/76 и 25/76), републичкиот секретар за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

1. Во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76 и 28/77), по точката 24, се додава нова точка 24-а, која гласи:

„По исклучок, за 1978 година, основните организации на здружениот труд од земјоделското производство; преработката и конзервирањето на овошје и зеленчук; производството на руди на обоени метали и производството на обоени метали, кои според Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74, 20/74, 8/75, 25/75, 46/75, 44/77 и 35/78), се ослободени од обврската за пресметување и плаќање данок на доход за второто полугодие од 1978 година, го искажуваат доходот односно основницата утврдени со пресметката за периодот јануари — јуни 1978 година, во пресметката на данокот на доход на образецот „РДД“ за периодот јануари — септември и јануари — декември 1978 година.

Основните организации на здружениот труд од производството на текстилна преѓа и ткаенини; производството на готови текстилни производи; производството на кожа и крзно; производството на кожни обувки и галантерија и преработката на каучук, кои се со 50% ослободени да пресметуваат и да плаќаат данок на доход во периодот од 1 јули до 31 декември 1978 година, пресметувањето на данокот на доход за времето од 1. VII. до 30. IX. и од 1. VII. до 31. XII. 1978 година го вршат на тој начин што за периодот јули—септември и јули—декември 1978 година во образецот „РДД“ го искажуваат доходот остварен во тој период (VII—IX односно VII—XII) и на така утврдената основница пресметуваат и плаќаат данок на доход во висина од 50%.

Обврзниците од став 1 и 2 на оваа точка за периодот јануари—јуни го доставуваат пополнет образецот „РДД“ со податоци за остварениот доход и основницата за пресметување данок на доход во првите шест месеци со вкупната обврска за тој период заедно со периодичната пресметка за деветте месеци и завршната сметка за 1978 година.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2370/1
29 септември 1978 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

458.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за распишување оглас за доделување средства (кредит) за станбена изградба на работниците, донесена на 17 декември 1977 година од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип, на основа членот 433 од

Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 септември 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за распишување оглас за доделување средства (кредит) за станбена изградба на работниците, донесена на 17 декември 1977 година од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип и посебно делот од оваа одлука во кој што е определено дека работникот може да конкурира за добивање средства (кредит) за станбена изградба ако има повеќе од 5 години работно искуство стекнато во оваа основна организација.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти во основната организација.

3. Уставниот суд на Македонија по сопствена иницијатива поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одлука бидејќи се појави основано сомневање дека одлуката е донесена од ненадлежен орган на основната организација, поради што се постави и прашањето за несогласноста со ставот 1 на член 21 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и за спротивноста во членот 463 од Законот за здружениот труд, а постапката за оценување уставноста на делот од одлуката, во кој е определено дека работникот може да конкурира односно да добие средства (кредит) за станбена изградба ако има 5 години работно искуство стекнато во оваа основна организација, беше поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста со начелото за еднаквост на правата, должностите и одговорностите на луѓето утврдено во алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела и членот 204 од Уставот на СР Македонија.

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука Судот утврди дека таа е донесена на 17 декември 1977 година од работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип и дека во неа се утврдени условите за доделување на средства односно одобрување кредит за станбена изградба, кои документи е потребно да ги достави работникот што конкурира за добивање кредит и дека добиените средства како кредит за станбена изградба работникот е должен да ги искористи во рок од една година.

Во членот 48 од Законот за основите на кредитниот и банкарскиот систем („Службен лист на СФРЈ“ бр. 2/77) е содржано овластувањето според кое организациите на здружениот труд, другите општествени правни лица и работните заедници можат средствата за заедничка потрошувачка да ги користат за давање кредити на своите работници за купување станови, за изградба нови или довршување или доградување на постојните станбени згради и станови, за полагање учество за добивање кредити за станбена изградба и за други намени, согласно со своите самоуправни општи акти и со законот. Од друга страна, согласно ставот 1 на член 21 и ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија, работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување и го распределуваат доходот за своја лична и заедничка потрошувачка, за проширување на материјалната основа на здружениот труд и за резерви. Посебно, во членот 463 од Законот за здружениот труд е определено дека работниците во основната организација, меѓу другото, со референдум одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка. Според тоа произлегува заклучокот дека оспорената одлука за

доделување на средствата (кредит) за станбена изградба е донесена од ненадлежен орган во Основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип, работничкиот совет, место од работниците непосредно преку изјаснување на референдум, поради што Судот утврди дека таа во целост не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

Разгледувајќи ги понатаму посебно условите содржани во оспорената одлука, а кои работникот треба да ги исполнува за да може да конкурира односно да му се доделат средства за станбена изградба во вид на кредит, Судот утврди дека како услов, меѓу другото, е предвидено работникот да е вработен во основната организација на здружениот труд „Балканекспрес“ во Штип на неопределено време и тоа со работно искуство од најмалку 5 години стекнато во оваа основна организација.

Согласно алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста, а со членот 204 од Уставот е предвидено дека граѓаните се еднакви во своите права и должности и дека сите се еднакви пред законот.

Со оглед на тоа што со предвидувањето како услов на ограничување за учество на работниците во распределбата на средствата за станбена изградба од најмалку 5 години работно искуство во основната организација, со што едни работници во однос на другите се ставаат во понеповолна положба во распределбата на средствата за станбена изградба иако и тие со својот труд учествуваат во стекнувањето на вкупниот приход и формирањето на доходот на основната организација, Судот утврди дека оспорената одлука во делот во кој што е пропишан овој услов не е во согласност со алинејата 9 на став 3 на оддел II од Основните начела и членот 204 од Уставот на СР Македонија во кои што се гарантира еднаквост на граѓаните во нивните права и должности и еднаквост на сите пред законот во согласност со уставноста и законитоста. Според мислењето на Судот должината на работниот стаж (искуство) и посебно на стажот стекнат во основната организација може да биде предвиден во соодветниот самоуправен општ акт како еден од критериумите односно основите кој ќе има влијание на одредувањето на редот на првенство во распределбата на делот од средствата за заедничка потрошувачка наменети за кредитирање на станбената изградба на работниците, но тогаш работниот стаж, стекнат во основната организација или надвор од неа, претставува еден од можните елементи и форми на приоритети кои би можеле да се предвидат, а не се појавува како услов со која примена доаѓа до исклучување на една категорија работници од учеството во конкретната распределба на средствата.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 55/78
6 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

459.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за определување висината на станарината на становите во кои слободно се договара станарината, донесена на 10 јануари 1978 година од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје

(„Службен гласник на град Скопје“ бр. 1/78), на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 септември 1978 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за определување висината на станарината на становите во кои слободно се договара станарината, донесена на 10 јануари 1978 година од Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр. 1/78).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје на начинот определен за објавување на општите акти на заедницата.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 110/77 од 17 мај 1978 година, поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што во претходната постапка се појави сомнение дека таа била донесена без пропишаното мнозинство од сите делегати на Собранието на заедницата, па поради што основано се постави и прашањето за нејзината спротивност со членот 11 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 9/78).

4. Разгледувајќи ја оспорената Одлука за определување висината на станарината на становите во кои слободно се договара станарината Судот утврди дека со неа станарината се определува во износ од 50% повеќе од износот на станарината утврдена во договорите за користење на становите и дека пресметката и исплатата на вака определените станарини почнува да тече од 1 јануари 1978 година. Судот исто така утврди дека одлуката е донесена на седницата на Собранието на самоуправната интересна заедница на становањето од 10 јануари 1978 година, на која според записникот присуствувале 46 од вкупно 90 делегати, од кои 8 делегати се изјасниле против предлог-одлуката а двајца се воздржале од гласање.

Според членот 11 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето, за прашањата од својот делокруг, Собранието на заедницата ги донесува одлуките со мнозинство гласови на сите делегати на Собранието. Покрај другото, во надлежност на заедницата, а тоа значи првенствено во делокруг на Собранието, според точката 12 на членот 5 од овој закон, е и определувањето висината на станарината.

Имајќи предвид дека за усвојување на предлогот на оспорената одлука се изјасниле 36 од вкупно 90 делегати, очигледно е дека одлуката е донесена со помалку од половината гласови на сите делегати на Собранието на Самоуправната интересна заедница на становањето на град Скопје, поради што и Судот утврди дека таа е во спротивност со членот 11 од Законот за самоуправните интересни заедници на становањето, за што и одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 110/77
6 септември 1978 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

336.

Врз основа на член 118 став 1 точка 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72, 26/73, 36/76 и 42/77) и член 138 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 септември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВОНРЕДНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ДРУГИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО 1978 ГОДИНА

I

Заради усогласување со натпланското движење на трошоците на животот во првото полугодие од 1978 година старосните, инвалидските и семејните пензии, без заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок, се зголемуваат за 8%.

Зголемувањето од претходниот став ќе се изврши на сите пензии и сразмерни делови на пензиите остварени по меѓународни конвенции за социјално осигурување, определени од пензиска основа во која не е засметан личниот доход остварен во 1978 година, на материјалното обезбедување и привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои подлежат на усогласување по член 99 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, како и сразмерниот дел на пензиите остварени по меѓународни конвенции за социјално осигурување до 31. 12. 1978 година на осигурениците чие последно вработување било во странство.

II

Зголемувањето од член 1 на оваа одлука им припаѓа и на корисниците на пензија на кои пензијата им се исплатува во висина на најнискиот износ на пензија.

III

Како основица за определување износот на зголемувањето служи износот на пензијата, без заштитниот додаток, материјалното обезбедување и привремениот надоместок што на корисникот му следувал за месец јуни 1978 година.

IV

Зголемувањето на пензиите според оваа одлука не влијае на правото и висината на заштитниот додаток на пензијата кој и натаму ќе се исплатува во определениот износ.

V

Зголемувањето по оваа одлука не влегува и нема да се засметува во основицата за усогласувањето на пензиите и другите примања со економските движења што ќе се изврши со важност од 1 јануари 1979 година.

VI

Усогласувањето на пензиите според одредбите на оваа одлука ќе го изврши по службена должност, без донесување на писмени решенија, Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а на материјалното обезбедување и привремениот надоместок овластените стручни служби што ги вршат работите на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

VII

Зголемувањето според оваа одлука ќе се исплати во едноократен износ со пензијата за месец ноември 1978 година.

VIII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јули 1978 година.

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1511/1
26 септември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

337.

Врз основа на член 203 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/73, 28/74 и 45/76), а во врска со член 114 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72, 36/76 и 42/77), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26 септември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СЕКРЕТАР НА КОМИСИЈАТА ЗА СТАЖ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

I

Душанка Адигес се разрешува од должноста секретар на Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење, по нејзино барање, сметано од 26 септември 1978 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија.“

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-1512/1
26 септември 1978 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ

338.

Врз основа на член 7 став 1 од Општествениот договор за висината на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи како приход на општинските самоуправни интересни заедници во 1978 година и член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување

на град Скопје, на заедничка седница на Соборот на делегатите на корисниците на услугите — работници и Соборот на делегатите на давателите на услугите, одржана на 22. IX. 1978 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1978 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците за задолжителни видови на здравствена заштита и за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата во висина од 6,8% утврдена во членот 1 од Одлуката за утврдување височината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците бр. 02-2765/1 од 13. I. 1978 година за месец септември 1978 година се намалува за 2,5% и се утврдува во височина од 4,3%.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува само за наплата на придонесите за месец септември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

Бр. 02-12291/1

22 септември 1978 година

Скопје

Претседател,

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 171 од 4. XII. 1974 година, на регистарска вложка бр. 1-955-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Деловно здружение на глинената индустрија во Македонија, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 17, со следните податоци:

Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна и периодична пресметка.

Предмет на работење — дејност: унапредување на производството во организациите — членки на Здружението; набавка на репроматеријали, суровина, резервни делови и опрема; реализација на готовите производи; сестрано следи и испитува светски постигања и развој на техниката и технологијата на производството на глинените производи во техниката и технологијата на градењето и уградувањето врз основа на кое го усмерува производството и асортиманот; работи на проширување на сверата во употребата на глинените производи во градежништвото преку производство на разни видови монтажни елементи и нивно вградување; експлоатација и монтажа на разни видови објекти од траен и експериментален карактер; преку научно-истражувачка работа делува на воведување стандарди и типизација во производството и производите; преку анализи, елаборати, проекти и избор на опрема го усмерува унапредувањето на производството и работи на проширување на капацитетите преку изградба на нова и најрационална реконструкција и модернизација на постојаните капацитети; преку централен сервис за одржување на опремата и механизацијата обезбедува смален процент на застој во работењето; организира и го на-

сочува стручното образование и оквалификување на кадрите; координира, обединува и насочува заедничко користење на расположивите кадри, опрема и механизација за добивање на испитано, квалитетно и евтино производство; анализира и воведува заеднички нормативи за користење на опрема, орудја и лаборатории, механизација и транспортни средства; анализира и утврдува нормативи за квалитетот на производите; насочува во правец на поделба на работата и специјализација на производството; насочува во работно-економска соработка и кооперативни односи меѓу членовите на здружението, како и работно поврзување и соработка со други научни институции, здруженија и организации во Македонија и Југославија; анализира, усвојува и воведува единствена информативна документација за производните капацитети и производите со цел на запознавање на јавноста и градежниот пазар со можностите на производните капацитети за здружението, како и за потребите на општествената евиденција; сестрано ги следи и испитува движењата на градежниот пазар и инвестиционата политика на градење и се грижи за навремено насочување на производните планови; ги анализира економските движења, подготвува материјали и предлага интерни и градежни цени на производите и услугите; преку анализа предлага и утврдува ценовник (висината на надомест) за услугите и временото користење на механизацијата, опремата, уредите и транспортните средства помеѓу членовите; анализира централно снабдување на опрема, механизација, резервни делови и репроматеријали; анализира и постапно воведува централна продажна мрежа; организира прикажување на нови производи; ја демонстрира нивната примена на постојани и експериментални објекти и пружа стручна помош и размена на искуства; организира заедничка, општа и комерцијална пропаганда преку проспекти, изложби и истапување на сајмови и други пропагандни средства.

Врз основа на член 23-а од Договорот за деловно здружување во правниот промет со трети лица Здружението истапува во свое име и за своја сметка, како и за сметка на здружените работни организации.

За обврските на Здружението кога тоа настапува за сметка на сите здружени работни организации солидарно одговараат сите здружени работни организации сразмерно пренесените права и обврски, согласно член 23-б од Договорот, а кога Здружението настапува во име на една или повеќе здружени работни организации за таквите обврски одговараат здружените работни организации за чија сметка Здружението презело права и обврски член 23-в од Договорот.

Лице овластено за застапување е Ангусев Ѓорѓи, директор, без ограничување.

Лица овластени за потпишување се Ангусев Ѓорѓи, директор, без ограничување, Христов Благој, претседател на Управниот одбор, без ограничување, и Ивановски Иван, заменик претседател на Управниот одбор, без ограничување.

Оснoвачи на здружението се: Керамичката индустрија „Киро Чучук“ — Титов Велес; Индустријата за градежни материјали „Пролетер“ — Скопје; Керамичната индустрија „КИВ“ — Витола; Индустријата за градежни материјали „8 Ноември“ — Неготино; Индустријата за градежни материјали со погон за градење „Пролетер“ — Винаца; Индустријата за градежни материјали „Еленица“ — Струмица; Заводот за унапредување на градежништвото, градежната и неметалната индустрија на Македонија — Скопје; Фабриката за тули и керамиди „Партизанка“ — Драчево; Керамичкиот комбинат „Вранештица“; Фабриката за тули и керамиди „Славеј“ — село Арбиново; Фабриката за производство и продажба на градежни материјали „Рекорд“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171 од 4. XII. 1974 година. (283)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 712 од 20. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-222-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Григор Прличев“ — населба Железарница — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Косиќ Љубица, в. д. директор, а се запишува како нов застапник на работната организација Савковиќ Анка, директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 712/78. (287)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 646 од 21. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-1283-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Кратер“, Ц. О., и ограничено емство, Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 7 со следните податоци:

Основачи на задругата се: Трајковски Стојан, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 42, Скопје, бр. л. к. 160019 — СБР — Скопје; Ивановски Тодор, ул. „Горги Димитров“ бр. 11/1-24, Скопје, бр. л. к. 319961 — СБР — Скопје; Атанасов Лазар, ул. „Крсте Арсенов“ бр. 24/3-11, Скопје, бр. л. к. 323712 — СБР — Скопје; Мрмевски Тодор, ул. „С. Средно Нерези“ бр. 162, Скопје, бр. л. к. 328407 — СБР — Скопје; Најдовски Боровој, ул. „359“ бр. 52/3 — Скопје, бр. л. к. 24210 — СБР — Скопје и Бошков Тодор, ул. „980“ бр. 50, Скопје.

Основни дејности: инсталатерска за централно греење и уреди за климатизација.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

Трајковски Стојан, в. д. управник — застапник на задругата, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 646/78. (288)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 684 од 7. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-389-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Народниот музеј — Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 22, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Тихо Најдовски, директор, а се запишува како нов застапник Никола Трипчев, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 684/78. (289)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 124 од 14. II. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-996-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Организација на здружен труд за производство, услуги и промет „Братство“, Ц. О., со седиште во Дебар, со следните податоци: Работната организација води заедничко книговодство и изготвува заедничка завршна сметка.

Основач е Собранието на општината — Собор на здружен труд, со Одлуката бр. 01-1725/1 од 14. IX. 1974 година.

Предмет на работењето е: врши производство и услуги од металопреработувачката дејност; производство и поправка на електрични апарати и прибор; градежно занаетчиство и врши промет на големо и мало на производи од споменатите дејности и на моторни возила; изготвува техничка документација, инвестициони програми и проекти.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Тодоровски Цветко, директор, ограничен да располага со деловниот фонд до износ од 100.000,00 динари.

Лица овластени за потпишување се Тодоровски Цветко, директор, и Серафимовски Танас, шеф на книговодството.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 124/75 година. (294)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 512 од 17. IV. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-991-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Училишен центар за средно образование „Јосип Броз Тито“, Ц. О., со седиште во Неготино, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Дејност: образовно-воспитна.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Дудин Илија, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 512/1974 година. (295)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 455 од 17. IV. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-571-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата, дејноста и на лицето овластено за застапување на ОЗТ Републички завод за унапредување на домаќинството, Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Водњанска“ бб, со следните податоци:

Досегашната фирма на работната организација Републички завод за унапредување на домаќинството — Скопје, се менува со додавање на ознаката Ц. О. која го означува податокот за одговорноста на работната организација, така што во иднина ќе гласи: Републички завод за унапредување на домаќинството, Ц. О. Скопје.

Дејноста на работната организација се проширува со: изработување нормативи и стандарди за простор и опрема на објекти и отворен простор, за домаќинства, за објекти за детска и социјална заштита и на други објекти за општествен стандард (кујна за општествена исхрана, објекти за одмор и рекреација), во спогодба со инвеститорот и производно-услужните организации може да врши нивно опремување, како и изработува техничка документација за изградба и опрема на тие објекти, дава стручна оценка за усогласеноста на техничката документација, за градбата и опремата изработена од друга организација, врши стручен надзор над примената на нормативите и стандардите за исхрана во областа на детската и социјалната заштита, над примената на нормативите и стандардите за простор и опрема на објекти за детска и социјална заштита и надзор над реализацијата на техничката документација за градба и опрема на тие објекти, според програмата за вршење на стручен надзор на републичкиот орган на управата надлежен за работите на детската и социјалната заштита.

Се брише досегашниот застапник на работната организација Нада Романова Бошевска, а се запишува како нов застапник Митко Велков, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 455/1978 година. (296)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 589 од 20. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 1-132-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Заводот за испитување на материјали, Скопје, ул. „Раде Кончар“ бр. 16 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник инж. Методи Петков, директор, а се запишува нов застапник инж. Борис Тенески, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 589/1978 година. (297)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 81 од 21. VI. 1978 година, на регистарска влошка бр. 2-809-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса на Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи“ Ц. О., — Скопје, ул. „Романија“ бб со следните податоци: досегашната адреса на Монтажно-занаетчиската задруга „Далеководи“, Ц. О. — Скопје, ул. „Романија“ бб, се менува така што во иднина ќе гласи: Монтажно-занаетчиска задруга „Далеководи“, Ц. О., — Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб, барака бр. 8, Бутел II.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 81 од 21. VI. 1978 година. (298)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 729 од 21. V. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-990-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОЗТ Електро-инсталатерска занаетчиска услужна задруга „Струјомонтажа“, Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „Копенхагенска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Мегдо Адем, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Ашанин Александар, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 729/76. (299)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1440 од 11. XI. 1976 година, на регистарска влошка бр. 1-990-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — адресата на Електроинсталатерската занаетчиска услужна задруга „Струјомонтажа“ Ц. О., со седиште во Скопје, ул. „Копенхагенска“ бб, со следните податоци: Досегашната адреса — седиште на задругата на ул. „Копенхагенска“ бб, се брише, така што во иднина ќе гласи: Електроинсталатерска занаетчиска услужна задруга „Струјомонтажа“ — Скопје, ул. „11 Октомври“ — Градски сид, кула 14-М, бр. 18.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1440/1976 година. (300)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1367 од 25. XII. 1974 година, на регистарска влошка бр. 1-990-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Електроинсталатерска занаетчиска услужна задруга „Струјомонтажа“, Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „Копенхагенска“ бб, со следните податоци: Задругата води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Основачи на задругата се: Мегдовски Адем, Трајановски Петар, Глигоров Радослав, Жантев Димитар, Зерзев Петре, Мојсов Трајче, Ризов Борис, Стефановски Владо, Младеновски Веселин, Абазовски Само и Столик Миливоје.

Дејност: вршење на електроинсталатерски услуги во градежништвото, монтажа и инсталирање на сите видови електро машини и уреди и други работи што се непосредно врзани со основната дејност.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност. За обврските на задругата одговараат задругарите до висина на внесениот влог 1500 динари.

Застапник на задругата е Мегдо Адем, в. д. директор, без ограничување.

Потписници на задругата се Мегдо Адем, в. д. директор, без ограничување и Глигоров Радислав, службеник.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1367 од 25. XII. 1974 година. (301)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 42 од 21. I. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-1004-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување на град Скопје, Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „250“ бб, со следните податоци: Работната организација води единствено книговодство и изготвува завршна сметка.

Заводот е основан со одлуката на Собранието на град Скопје, бр. 16219/1 од 24. VI. 1974 година.

Предмет на работењето е унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување.

Во правниот промет со трети лица работната организација истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Стево Зорба, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 42 од 21. I. 1974 година. (302)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1474/74 од 8. I. 1975 година, на регистарска влошка бр. 1-995-0-0-0 го запиша во судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Здружение на пензионери и инвалиди — посебна угостителска единица бифе-ресторан при Домот на пензионерите, Ц. О., со седиште во Тетово, со следните податоци: Води посебно книговодство и донесува завршна сметка.

Предмет на работење: пружање на угостителски услуги на своите членови и на други лица.

Во правниот промет со трети лица истапува со целосни овластувања до висина на сопствените средства, за одредени правни работи и со согласност со основачот.

За обврските во правниот промет со трети лица посебната угостителска единица одговара со сите свои средства заедно со основачот.

Лице овластено за застапување и потпишување е Стојановски Владо, управник, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1474/74. (303)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Загубениот округли печат под назив: „Земјоделско индустриски комбинат „Винојуг“ — Гевгелија“ се огласува за неважен. (1578)

Здравствена легитимација на име Огненоски Кицо, с. Латово, Македонски Брод. (989)

Свидетелство за IV одделение на име Антипа Митреска, с. Пласница, Македонски Брод. (990)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Иванов, ул. „Илинденска“ бр. 42, Винаца. (992)

Свидетелство за III клас, издадено од Земјоделското училиште — Куманово на име Часлав Митевски, ул. „Ж. Ј. Шпанац“ бр. 5/6, Куманово. (993)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Васил Главинов“ на име Трајковска Снежана, ул. „Костурска“ бр. 60, Титов Велес. (994)

Свидетелство за VIII одделение на име Јана Лазаревска, с. Извор, Титов Велес. (995)

Пасош М. А. 026518/69 год., издаден од ОВР — Тетово на име Османи Рахми, с. Жеровјане, Тетово. (996)

Свидетелство за IV одделение на име Исмет Рамадани, с. Желино, Тетово. (997)

Свидетелство за VIII одделение на име Рахман Рушити, с. Пирок, Тетово. (998)

Лична карта бр. 93428 на име Блага Атанаскова, ул. „Доб. Завој“ бр. 23, Прилеп. (1349)

Свидетелство за VIII одделение на име Раде Петрески, ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 14, Прилеп. (1349)

Страна

распишува

за примање на еден приправник-асистент во работната единица за технологија, ферментација, фабрикација и хемија на тутунот

Покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, кандидатот да ги исполнува и следните:

— да има завршено земјоделски факултет со најмалку просечна оценка 7,60;

— да ја има регулирано воената обврска.

Со молбата кандидатите треба да ги приложат следните документи:

— диплома за завршен земјоделски факултет;

— потврда за регулирана воена обврска;

— работна книшка;

— уверение за семејно-материјална положба;

— контролен картон за пријавување во Заедницата за вработување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Институтот за тутун — Прилеп.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат. (443)

Работничкиот совет на работната организација за производство на полиестерски влакна „ХЕМТЕКС“ — Скопје

распишува

за именување на ДИРЕКТОР НА НАБАВКИ

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— висока стручна подготовка, економски факултет;

— средна стручна подготовка, економски техничар;

— непотполна средна стручна подготовка;

— да имаат работно искуство од 5 години од кои 3 години во областа на набавки;

— да имаат положено стручен испит за надворешно трговско работење.

Покрај горенаведените услови, кандидатите треба да имаат:

— морално-политички квалитети;

— потврдени стручни квалитети, организаторски способности и смисла за градење на добри меѓучовечки односи;

— да не се осудувани за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи.

Молбите со потребните документи се доставуваат до „ХЕМТЕКС“ на улица „Коста Новаковиќ“ бр. 12 — Скопје, 91000 со ознака „За конкурс“.

Кон молбите кандидатите треба да достават:

— доказ за видот и степенот на образованието;

— доказ за работното искуство;

— кратки биографски податоци за движењето во досегашното работење;

— доказ дека не се под истрага.

Некомплетирани молби нема да се разгледуваат. Конкурсот е отворен 30 дена од денот на објавувањето.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени во рок од 8 дена од денот на одлучувањето. (444)

445. Закон за задолжување на Социјалистичка Република Македонија — — — — 881

446. Закон за дополнување на Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања — — 881

447. Закон за обврските на Социјалистичка Република Македонија во изградбата на Хидромелиоративниот систем „Стрежево“ — 882

448. Закон за републичките даноци на граѓаните (пречистен текст) — — — — 882

449. Закон за данокот на промет на недвижности и права (пречистен текст) — — 883

450. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Економски институт — Скопје 886

451. Одлука за давање согласност на Статутот на ООЗТ Институт за национална историја — Скопје — — — — — 887

452. Одлука за давање согласност на Статутот на Работната организација за промет, производство и прикажување на филмови „Македонија-филм“ — Скопје — — 887

453. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување во Работна организација Радио-телевизија — Скопје — — — — — 887

454. Одлука за давање согласност на Статутот на Педагошката академија „Климент Охридски“ — Скопје — — — — — 887

455. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација на здружениот труд Економски факултет — Скопје 888

456. Одлука за помилување на осудени лица 888

457. Упатство за дополнување на Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружениот труд — — — — — 889

458. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 55/78 од 6 септември 1978 година — 889

459. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/77 од 6 септември 1978 година 890

336. Одлука за вонредно усогласување на пензиите и други примања според порастот на трошоците на животот во 1978 година 891

337. Одлука за разрешување од должноста секретар на Комисијата за стаж на осигурување кој се смета со зголемено траење — — — — — 891

338. Одлука за намалување на височината на стапката на придонесите за здравствено осигурување на работниците за месец септември 1978 година — — — — 891

Во издание на СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ излегоа од печат

ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

од д-р Владимир Митков, професор на Правниот факултет во Скопје.

Рецензент: проф. Евгени Димитров.

Во книгата е опфатена целокупната материја предвидена со наставната програма на Правниот факултет во Скопје, по предметот Комунален систем и комунална политика. Овој труд на авторот претставува еден прилог во напорите за натамошен развиток на науката на комуналниот систем и комуналната политика. Во него обработената материја е систематизирана во увод и пет дела. Уводот е посветен на комуналниот систем и комуналната политика како научна и наставна дисциплина, првиот дел на теоретските проблеми за изучување на комуналниот систем и локалната самоуправа, вториот дел на поимот, развитокот и современите облици на локалната самоуправа, третиот и четвртиот дел на развитокот на комуналниот систем и на современиот комунален систем во СФР Југославија, и петтиот дел на комуналната политика.

Поради тоа, оваа книга им се препорачува не само на студентите на Правниот факултет кои добиваат целосен учебник по предметот Комунален систем и комунална политика, туку и на сите други што пројавуваат интерес за проблемите на комуналниот систем и современиот комунален систем во СФР Југославија.

Цената е 200 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО

со предговор, судска практика и со предметен регистар

— второ дополнето издание —

Ова второ дополнето издание на Збирката, првото е исцрпено, е усогласено со сите измени и дополнувања извршени во периодот 1976/77 година, дополнето е со новите прописи излезени во овој период, а е збогатено и со објавување на одлуки од судската практика и објавената литература во периодот 1973 — 1977 година.

Целта на збирката е да ја олесни примената на законите и другите прописи. Збирката корисно ќе им послужи во практиката на работниците што ги решаваат проблемите и прашањата што настануваат од семејните односи, а во прв ред на органите на управата, на судовите, на органите за старателство, на адвокатите, како и на граѓаните и студентите.

Збирката ја приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, професор на Правниот факултет во Скопје.

Цената е 65 динари.

Во продажба имаме, во ограничен број примероци, од следните изданија:

УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ

од д-р Александар Христов, професор на Правниот факултет во Скопје.

Рецензија и предговор: проф. д-р Јован Горѓевик.

Цената е 90 динари.

УСТАВ НА СФРЈ И УСТАВ НА СРМ

во една книга

Цената е 50 динари.

Збирка на новите кривични закони

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА

со експозе

Цената е 60 динари.

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Цената е 62 динари.

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и упатства за примена во практиката

Цената е 100 динари.

ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ

со објаснувања

Цената е 120 динари.

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ

Цената е 30 динари.

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ

со образци и прилози

Цената е 35 динари.

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

за периодот од 1976 до 1980 година

Цената е 45 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цената е 150 динари.

ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Цената е 50 динари.

Порачки прима Претплатната служба на Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт. фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-12498 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.